

МАДЕ ИН ЕУ

Европската унија, тој наш нов Титов пат од кој нема да скрш-неме, сè уште се двоуми дали да го приклучи Балканот кон неа и со тоа да го европеизира или, пак, таа да си остане таква-каква што е, балканизирана!

Пред четири години, во една анализа за Европа и за нејзините можности, на страниците на светскиот македонски неделник "Македонско сонце" го предвидовме ваквиот исход. Заклучокот на анализата беше дека Европската унија нема ниту економски ниту воен ниту, пак, политички капацитет да го апсорбира Балканот. Да се потсетиме.

При распаѓањето на Југославија, политиката на ЕУ не успеа да ги спречи крвавите војни. Кога кризата во Босна и Херцеговина премина во несогледлива човечка трагедија Американците не можеа повеќе да ја следат ЕУ и по неколкудневно воздушно бомбардирање ги донесоа Србите во Дејтон на преговори. Со тоа заврши војната. Слично на Косово, кога ЕУ му се закани на Милошевиќ со војна и овој го прифати предизвикот, па НАТО помпезно почна со подготовки кога увидоа дека не можат сами ништо да сторат наспроти застарено опремена и недообучена, но мотивирана Српска армија. Повторно на помош беше повикано американското воено воздухопловство за да ја скрши волјата на српските лидери, со што и заврши косовската криза. Толку за политичкиот и за воениот потенцијал на ЕУ. За економскиот навистина немаме коментар, освен повторно да се потсетиме на блиската историја.

По завршувањето на Втората светска војна во која се самоуништуваа културните Европејци и од која излегоа со разурнати градови и села, уништена индустрија и десеткувана популација т.е. крајот на војната го дочекаа како последни светски просјаци, великодушноста на американскиот народ немаше крај! Во САД се донесе закон со кој се институционализира Маршаловиот план. Помош во пари, неповратни кредити, бесплатни авиони, возила, храна, градење на цели индустрии, изградба на демократски ин-

ституции, тренинг во американскиот менаџмент и формирање корпорации по американски терк, половина век платена одбрана и многу други работи за кои нема простор да се спомнат, ја кренаа "старата дама" на нозе. А таа, госпоѓата Европа, сега кога Балканот излезе од воената криза, ни порача да се нашминкаме, бидејќи тоа сега било во мода во Европа т.е. ни велат "штитете ги кучињата скитници, тие се најголеми пријатели на човекот, донесете закон за културно однесување на полицајците со убијците, тоа се човековите права, ако сте гладни не бунете се по улици и не кревајте врева, тоа не е културно. Па, откако ќе го направите сè тоа, ние ќе имаме една европска дискусија, па со консензус ќе донесеме одлука дали да ве сметаме за припадници на човечкиот род или, пак, некој друг вид, 'Хомо Балканикус'. Па, потоа можеби ќе ви дадеме некоја помош во храна, огледалца и слични подароци", како што се изрази еден пријател.

Зошто вака Европа се однесува кон Балканот мене лично ми стана јасно по една дискусија со уредникот за надворешна политика на најтиражниот италијански весник "Кориера Де Ла Сера". Човекот, кој е приврзаник на идејата за ЕУ да му помогне на Балканот, постојано го користеше терминот Балканот е зад европската куќа (back door of Europe). Од еднаш сè ми се разјасни! Имено, и најврвните европски интелектуалци немаат точна претстава за географската положба и за економскиот потенцијал на Балканот. Ако тие досега не научиле дека Балканот е срцето на Европа, каде што се наоѓа најконцентрираниот дел на европската култура и историја, дел кој многу американски аналитичари го гледаат како економскиот мотор на Европа, тогаш не надевајте се на добри вести од ЕУ сè додека не ги научат основните лекции по геостратегија, ЕУ ќе си гледа сеир. Меѓутоа, ова не го оправдува неморалниот однос на Европската унија кон Балканот, особено доколку се спореди со помошта која на европските земји им ја дадоа Американците по нивните војни.

Доколку во Македонија на претстојните избори победи опозицијата и успее да ја спроведе економската либерална преродба, убеден сум дека ЕУ нема да биде толку интересна колку што сега ни изгледа.

Пишува: д-р Перо ДИМШОСКИ

Предвидување во живо
ТАРОТ
АСТРОЛОГИЈА



Јавете се веднаш
0590 22 202 + 888

ProMedia


hpstore

ProMedia

...printeri, skeneri, multifunkcionalni uredi,
telefaks aparati, kopiri, ploteri, digitalni kameri...

PRODAŽBA I SERVIS

business partner



tel. 02/ 3215980

ProMedia